

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

- Здружение на осигурувањето -

Бр.33-1137/3

17.7.2018 година

Скопје

Здружението на осигурувањето при Стопанската комора на Македонија, врз основа на расправите по нацртот на Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување го утврди следното:

МИСЛЕЊЕ

по нацртот на Предлогот на законот за изменување и дополнување на
Законот за супервизија на осигурување

I. Член 5 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување


1. Со член 5 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување се предлага измена на член 23 став (1) точка 1) од важечкиот закон (Закон за супервизија на осигурување „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 98/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 112/2011, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) со кој се пропишани условите за вршење на функцијата член на органот на управување во друштвото за осигурување, при што се предлага точката 1) од ставот (1) на членот 23 да се измени и да гласи:

„1) мора да има шест години успешно работно искуство од областа на финансиите или осигурувањето или три години работно искуство како лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување со активности соодветни на друштвото за осигурување во кое се именува.“

Истовремено, со член 23 став (2) од важечкиот Закон за супервизија на осигурување е пропишано дека:

„(2) Условот од ставот (1) точка 1) на овој член се смета за исполнет, доколку лицето има високо образование и најмалку 3 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 5 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување.“

МИСЛЕЊЕ: Согласно цитираните одредби, произлегува дека предложената измена на член 23 став (1) точка 1) е во колизија со став (2) од истиот член, односно постои неусогласеност со оглед на фактот дека со предложената измена на член 23 став (1) точка 1) се предвидува шест години успешно работно искуство од областа на финансиите или осигурувањето, додека во ставот (2) е



Association of
Balkan Chambers



Balkan Center for
Trade Promotion



Business Support on Your Doorstep



The Voice of European Banks



предвидено 5 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција. Во однос на работното искуство во друштво за осигурување, во член 23 став (1) точка 1) со новото решение се предлага условот да биде три години работно искуство како лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување со активности соодветни на друштвото за осигурување во кое се именува, додека пак во ставот (2) од постојниот закон е предвидено 3 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување. На ваков начин се отвара можност за различно толкување на одредбите бидејќи во Законот не е потенцирано што се подразбира под „лице на раководно место“, ниту пак под „лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување“, па како релевантни одредби би се земале предвид одредбите од интерните акти на друштвата. Имајќи ја во предвид праксата не секое раководно место се смета дека е водено од страна на лице со посебни права и одговорности.

Дополнително нејасноти и можност за широко толкување остава и терминот „успешно работно искуство“ со оглед дека не е вообичаено да се користи ваква терминологија за определување на критериумите за избор на одредена позиција или звање. Со вака дадената општа формулација „успешно работење“ се остава простор во подзаконските акти да бидат утврдени одредени критериуми за кои е спорно дали, кој и во колкава мера ги исполнува.

ПРЕДЛОГ: Со цел прецизно дефинирање на условите кои членот на органот на управување треба да исполнува, предлагаме да се изврши усогласување на условите предвидени со измената на член 23 став (1) точка 1) со ставот (2) од истиот член од Законот за супервизија на осигурување во поглед на времетраењето на потребното работно искуство и терминологијата, при што предлагаме како **поцелисходно да остане изразот „раководни места“.**

2. Во член 5 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување, се предлага и во членот 23 по точката 8) да се додаде нова точка 9) која гласи:

„9) кое не ги почитува одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон и/или не ги спроведувало или не ги спроведува и/или постапувало или постапува спротивно на мерките изречени од Агенцијата за супервизија на осигурување, со што биле или се загрозени сигурноста и стабилноста на друштвото за осигурување.“

МИСЛЕЊЕ: Првиот дел од реченицата на предложената точка кој гласи: „кое не ги почитува одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон“ е поставена доста широко и отвара дилеми, односно простор за широко толкување. Имено, се поставува прашањето што поточно се подразбира под „непочитување на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон“ и на кој начин и според кои критериуми ќе се оценува „непочитувањето на одредбите“. Начинот на кој што е поставена предложената одредба отвара можност под „непочитување на одредбите на законот“ да се

вбројува и изречена глоба од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување при вршење на супервизија на друштвата за осигурување што во пракса би придонело за висок процент на членовите на органот на управување да се смета дека не ги исполнуваат условите кои се предвидени за вршење на функцијата.

ПРЕДЛОГ: Да се изврши прецизирање на делот од реченицата која гласи „*кое не ги почитува одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон*“, односно да се прецизира што точно се подразбира под „непочитување на одредбите од законот и прописите донесени врз основа на законот“ како и критериумите и начинот на оценување на „непочитувањето на одредбите од законот и прописите донесени врз основа на законот“.

II. Член 6 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

1. Со член 6 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување се предлага во членот 28 кој се однесува на членовите на надзорниот орган на друштвото за осигурување, по точката 8) да се додаде нова точка 9) која гласи:

„9) кое не ги почитува одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон и/или не ги спроведувало или не ги спроведува и/или постапувало или постапува спротивно на мерките изречени од Агенцијата за супервизија на осигурување, со што биле или се загрозувани сигурноста и стабилноста на друштвото за осигурување.“

МИСЛЕЊЕ: Предложената измена од членот 6 на Предлогот на законот е идентична со предложената измена предвидена со членот 5 на Предлогот на законот.

ПРЕДЛОГ: Горенаведениот предлог „да се изврши прецизирање на делот од реченицата која гласи „*кое не ги почитува одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон*“, односно да се прецизира што точно се подразбира под „непочитување на одредбите од законот и прописите донесени врз основа на законот“ како и критериумите и начинот на оценување на „непочитувањето на одредбите од законот и прописите донесени врз основа на законот“ се однесува и за предложената измена на членот 28 од Законот.

2. Со членот 6 од Предлогот на законот, во членот 28 во ставот (1) по точката 2 се предлага да биде додадена точка која гласи:

„2-а) на кое му е изречена прекршочна санкција, или казна забрана за вршење професија, дејност или должност;

МИСЛЕЊЕ: Сметаме дека критериумот согласно кој за член на надзорен орган на друштвото за осигурување не може да биде избрано лице на кое му е изречена

прекршочна санкција е поставен премногу строго, со оглед на тоа дека прекршокот претставува полесна повреда на законот од кривичното дело.

ПРЕДЛОГ: Предлагаме оваа предлог - точка од членот 6 на Предлогот на законот да се избрише.

3.Член 28 став (3) од Законот за супервизија на осигурување гласи „Покрај условите од ставот (1) на овој член најмалку една третина од членовите на надзорниот орган на друштвото за осигурување мораат да бидат независни членови“.

МИСЛЕЊЕ: Сметаме дека во членот 6 од Предлог – законот со кој се предлага измена на член 28 од Законот е потребно да се предложи и измена на бројот на независни членови во надзорниот орган/ неизвршни членови кај одборот на директори кај осигурувачите, при што бројот на независни членови во надзорниот орган/ неизвршни членови кај одборот на директори кај осигурувачите треба да изнесува една четвртина, наместо една третина како што предвидува важечкото законско решение.

ПРЕДЛОГ: Предлагаме членот 6 од Предлогот на законот да се дополни со предлог – член во членот 28 во ставот (3) со којшто се пропишува бројот на независни членови на надзорниот орган на друштвото за осигурување, зборовите „една третина“ да се заменат со зборовите „една четвртина.“

III. Член 7 од Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

1.Со член 7 од Предлогот на законот се предлага во членот 32 во ставот (1) по точката 10) да се додаде нова точка 11) која гласи:

„11) доказ за финансиска состојба и искуство на акционерот основач кој има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за осигурување.“

МИСЛЕЊЕ: Потребно е да се даде појаснување каков треба да биде доказот за финансиската состојба и искуство на еден акционер, да би бил подобен да ги исполнува условите да биде барател на дозвола како основач на друштво за осигурување.

IV. Член 8 од Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

1.Со член 8 од Предлогот на законот се предлага во членот 34 во ставот (1) по точката 10) да се додаде точка 11) која гласи:

„11) од доставениот доказ се утврди дека финансиската состојба и искуство на акционерот основач кој има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за осигурување не се соодветни на акциите што планира да ги стекне;“

МИСЛЕЊЕ: Потребно е да се даде појаснување каква треба да биде финансиската состојба и искуството на еден акционер, за да би се сметало дека не се соодветни на акциите што истиот планира да ги стекне.

V. Член 10 од Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

1. Со член 10 од Предлогот на законот се предлага во членот 50 да се додаде нов став (3) кој гласи:

„(3) Друштвото за осигурување е должно на својата веб страна да ги објави условите на осигурување од член 49 на овој закон, како и нивните измени во рок од 5 дена од нивното донесување.“

МИСЛЕЊЕ: Во членот 10 од Предлогот на законот со кој се предлага измена на член 50 од важечкиот Закон за супервизија на осигурувањето, потребно е зборовите 5 дена да се заменат со зборовите 5 работни дена со цел овој член да биде усогласен со членот 163 од важечкиот Закон. Со членот 163 со кој се уредува редовното известување на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, е предвиден рок од **5 работни дена** во којшто друштвото за осигурување е должно да ја извести Агенцијата за дејствијата од овој член.

ПРЕДЛОГ: Во членот 10 од Предлог – законот со кој се предлага измена на член 50 од важечкиот Закон за супервизија на осигурување, зборовите „5 дена“ да се заменат со зборовите „5 работни дена“.

VI. Член 11 и член 12 од Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

1. Со членот 11 од Предлогот на законот се предлага во членот 66 во ставот (1) точката 3) да се измени и да гласи: „3) вложувањата на друштвото за осигурување во земјите членки на ОЕЦД или земја членка на Европската Унија“.

Со членот 12 од Предлогот на законот се предлага во Законот за супервизија на осигурување да се додаде нов член 73-а, кој во ставот (9) го уредува следното:

„(9) По исклучок од ставот (1) на овој член, до 10% од капиталот, друштвото за осигурување може да вложува во земји членки на ОЕЦД или земја членка на Европската Унија, по претходна согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување.“

МИСЛЕЊЕ: Предложените измени дефинираат дека вложувањата на друштвото за осигурување во земјите членки на ОЕЦД или ЕУ се условени со согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување. Имено, со пролонгирање на вложувањето условено со барање согласност и чекање за согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување, друштвото за осигурување кое планира да пласира, односно вложи дел од своите средства во капитал во земја членка на ОЕЦД или ЕУ, за чија рентабилност друштвото е запознаено и

заинтересирано во моментот кога го планира вложувањето, додека да ја добие согласноста од Агенцијата, е веројатно дека повеќе нема да биде заинтересирано за конкретното вложување, кое секако би зависело од моменталната вредност на хартиите од вредност на друштвото во кое друштвото за осигурување сака да вложува. Наведеното, бидејќи согласно член 223 став (5) од Законот, за согласност Агенцијата одлучува во рок од 30 дена од приемот на барањето, кој период е предолг во однос на одлуката за вложување на друштвото за осигурување, поради што веројатноста за негово откажување од ваквата одлука е голѐма. Поради тоа, сметаме дека воопшто не треба да се воведува ваква одредба во член 66, и 73-а став (9), а особено имајќи го предвид фактот да за секое вложување друштвата во регулираните рокови ги известуваат надлежните институции.

ПРЕДЛОГ: Да се избрише член 11 од Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување со која се предлага измена во членот 66 став (1) точка 3 и став (9) од членот 73-а, чие воведување се предлага со член 12 од Предлогот на законот.

VII. Член 52 од Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

1. Членот 52 од Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување гласи: „Во членот 166 ставовите (2) и (3) се бришат.“

МИСЛЕЊЕ: Со предложената измена се укинува обврската на Агенцијата за супервизија на осигурувањето за носење на решение по основ на претходно издадената наредба за отстранување на незаконитостите, а исто така се укинува и рокот во кој доколку Агенцијата не донесе решение се смета дека незаконитостите биле отстранети. Ваквите промени ќе придонесат друштвото за осигурување да не знае дали Агенцијата за супервизија на осигурувањето ги прифаќа и одобрува преземените активности за отстранување на незаконитостите, што ги става во многу неповолна позиција имајќи ги во предвид предложените промени во членот 168 став (1) точка 3 каде што е наведено дека Агенцијата за супервизија на осигурување ќе донесе решение за одземање на дозволата за вршење на работи за осигурување на друштвото за осигурување доколку „3) не се отстранети незаконитостите или не се спроведени дополнителните мерки, а Агенцијата за супервизија на осигурување не воведо посебна управа.“

ПРЕДЛОГ: Предлагаме ставовите (2) и (3) од Законот за супервизија на осигурување да не се бришат, односно да не се прави промена во предметинот член 166 од постојниот Закон.

VIII. Член 59 од Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

1. Членот 59 од Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување гласи:

„Во член 225-в во ставот (2) зборовите **“се произнесе по”** се заменуваат со зборовите **“ја реши”**.

МИСЛЕЊЕ: Сметаме дека е посоодветно и треба да остане моменталното важечко решение од Законот со кое е предвидена должност за друштвото за осигурување **да се произнесе по** претставката доставена од осигуреникот/договарачот на осигурувањето.

ПРЕДЛОГ: Членот 59 од Предлогот на Законот со кој се предлага изменување на членот 225-в од Законот за супервизија на осигурување да се избрише.

IX. Член 60 од Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

1. Членот 60 од Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување гласи:

„Во член 236-а став (1) во точката 1) зборовите **„150-а, 151“** се бришат.“

МИСЛЕЊЕ: Со бришењето на зборовите „150-а“ од членот 236-а став (1), ќе се избрише и глобата за осигурително брокерско друштво доколку изврши прекршување на член 150-а од Законот.

Имено, и покрај фактот да согласно постоечката одредба во член 237-б предвидена е глоба на осигурително брокерското друштво и одговорното лице во истото, глобата се однесува на неизвршување на пренос на премија согласно со член 150-а став (2), кој во постоечката одредба од членот 150-а е 15 дена од наплатата на премијата.

Недоречености може да настанат доколку осигурително брокерското друштво воопшто ниту ја чува на посебните сметки премијата, ниту не ја префрлува наплатената премија, односно во целост не го испочитува членот 150-а, не само ставот (2), во состојба кога осигурително брокерските друштва единствено вршат посредување во осигурување, додека ризикот на осигурување и штетите се единствено обврска на друштвата за осигурување.

ПРЕДЛОГ: Да се усогласат одредбите на членовите 236-а и 237-б.

X. Член 245 од Законот за супервизија на осигурување

1. Се поставува прашањето дали со предложената измена, постоечкиот членот 245 ќе се однесува и на Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување од 2018 каде што во ставот (3) е наведено

„(3) Друштвата за осигурување од ставот (1) на овој член, се должни во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон да обезбедат членовите на органот на управување да добијат согласност од Агенцијата за Супервизија на осигурување за вршење на функцијата член на органот на управување.

Согласно член 62 од Предлогот на законот за именување и дополнување на Законот за супервизија на осигурувањето е наведено дека Друштвата се должни да се усогласат со одредбите на Предлогот на законот во делот на акционерски капитал, органи на управување и органи на надзор во рок од 18 месеци од неговото влегување во сила, со тоа што:

- 12 месеци пред истек на горенаведениот рок Друштвата треба да поднесат барање за издавање на согласност за постојните или именување нови членови на УО.

- Во рок од 4 месеци од влегување на сила на Предлог законот да поднесат барање за стекнување квалификувано учество, заради усогласување со одредбите кои се однесуваат на стекнување на акции во друштво за осигурување.

МИСЛЕЊЕ: Сметаме дека усогласувањето со законските измени во делот на лиценцирањето не треба да се однесува на лицата кои веќе се имаат стекнато со согласност за вршење на функција член на орган на управување, односно истите да бидат лиценцирани согласно новите услови при следното лиценцирање.

ПРЕДЛОГ: Предлагаме Предлогот на законот да се дополни со уште еден член со кој ќе се предложи бришење на членот 245 од постојниот Закон за супервизија на осигурување и којшто ќе гласи: „Членот 245 се брише“.

XI. Член 22 од Законот за супервизија на осигурување

1. Сметаме дека во Предлогот на законот е потребно да се додаде и нов член со којшто ќе се предвиди измена во член 22 од Законот за супервизија на осигурувањето, на начин што во став 3 од овој член по зборот „патник“ ќе се додадат зборовите: „и постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна“.

МИСЛЕЊЕ: Во Законот за трговските друштва како посебен оддел-Оддел 2 со наслов Зделки со заинтересирана страна од член 457 до член 460-б е регулирано кои зделки претставуваат зделки со заинтересирана страна и детално е пропишана постапката за одобрување на зделките со заинтересирана страна.

И покрај добрите намери на законодавецот преку поставеното законско решение за уредување на зделките со заинтересирана страна со цел да се заштитат правата на малцинските акционери и да се избегне склучување на зделки што се

штетни за друштвата, се отвараат други прашања што го отежнуваат редовното работење на друштвата.

Имено, зделките кај кои што постои заинтересираност на членовите на органите на друштвото и на влијателните акционери не можат да се склучуваат слободно, односно услов за нивно полноважно склучување е добивање претходно одобрување од страна на одборот на директори, односно од надзорниот одбор, а во определени случаи и од Собранието на акционерското друштво. Кога станува збор за работењето на друштвата за осигурување, особено во оние друштва каде што во значителна мера е присутен странскиот капитал вака поставените законски услови го ограничуваат и одолговлекуваат процесот на редовното работење на друштвата, а сето тоа негативно се одразува и на функционирањето на осигурителниот сектор и економијата воопшто.

Толкувајќи ги одредбите од Законот за трговските друштва произлегува дека секое акционерско друштво кое е поврзано со друго акционерско друштво (фирма мајка наспроти фирма ќерка), односно секое акционерско друштво кое поседува минимум од 20% од акциите во друго акционерско друштво се смета за заинтересирана страна и сите зделки (договори) помеѓу овие правни лица ќе се сметаат како зделки со заинтересирана страна.

Во осигурителниот сектор во Република Македонија постојат 16 друштва за осигурување и тоа, 15 од нив се дел од европски осигурителни групации. Тоа, покажува дека имаме силно присуство на странски капитал во овој сектор. Оттука, произлегува дека во сите друштва за осигурување во Република Македонија како доминантен сопственик се јавуваат правни лица, при што склучувањето на договори на друштвата за осигурување со овие правни лица (односно нивните доминатни сопственици) се смета за зделки со заинтересирана страна.

Понатаму, 9 од осигурителните друштва се дел од осигурителни групации кај кои, помеѓу другото, во доменот на нивното работење е предвидено и давање на услуги за реосигурување.

Сето горенаведено е во насока на тоа дека при редовното работење на друштвата за осигурување согласно законската поставеност на решението за третирање на зделките со заинтересирана страна, друштвата за осигурување се изложени на многубројни ситуации во секојдневното работење кои подразбираат склучување на зделки кои мораат да се третираат како зделки со заинтересирана страна. Тоа подразбира дека за да се склучат овие зделки потребно е да се запазат одредени постапки, а со тоа и да помине подолг период до самото склучување на зделката. Сето тоа ја отежнува работата на самите друштва и поставува можност за непотребни формални процедури и поминување низ постапки за да се одобрат зделки кои што воопшто не се штетни за друштвото, туку напротив се во насока на работењето и развој на самото друштво.

Имено, согласно одредбите на Законот за супервизија на осигурување секое друштво за осигурување е должно за секоја деловна година да донесе програма

за потребите од реосигурување со што ќе ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства. Склучување на договори за реосигурување во рамките на една групација носи одредени предности како за друштвата за осигурување така и за клиентите односно осигурениците. Понатаму, договорите за реосигурување кои се склучуваат во рамките на една групација се во согласност со пазарните услови, а во одредени случаи некои договори за реосигурување се склучуваат и по поволни цени од постоечките пазарните услови (поради поголемиот обем на склучени договори за реосигурување) што секако е во интерес на сите акционери на друштвата за осигурување. Со склучување на договори за реосигурување во рамките на една групација пред сè се намалува ризикот од неликвидност на друштвото, а истото се потврдува и со ставот на Агенцијата за супервизија на осигурување дека е пожелно договорите за реосигурување да се склучуваат во рамките на една групација. Исто така, имајќи го предвид фатот дека кај друштвата за осигурување во Република Македонија преовладува странскиот капитал, вака поставените законски услови можат негативно да се одразат и на привлекувањето на дополнителен странски капитал, како и да ги одвраќаат потенцијалните заинтересирани акционери за влез во осигурителниот сектор.

Ако го разгледуваме финансискиот сектор воопшто може да се заклучи дека и за останатите финансиски институции вака поставениот начин на регулирање на зделките со заинтересирана страна во Законот за трговските друштва е несоодветен/неповолен. Поконкретно, примената на одредбите за зделки со заинтересирана страна од Законот за трговските друштва веќе е исклучена за банките. Па така Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013 и 15/2015, 153/2015 и 190/2016), е изменет со Закон за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ број 26/2013) и меѓу другото дополнет е член 85 во насока дека на банките нема да се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва за одобрување на зделка со заинтересирана страна.¹ Од друга страна, согласно одредбите на Законот за банките, како и подзаконската регулатива, дефинирани се трансакциите со поврзаните лица на начин што овозможува поедноставено склучување и реализирање на трансакциите со поврзаните лица, специфично и конкретно дефинирани за банкарскиот сектор.

Имајќи го во предвид сето погоренаведено го предлагаме и ова дополнување на Законот за супервизија на осигурување.

ПРЕДЛОГ: Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурувањето да се дополни со уште еден член со кој ќе се предложи измена на член 22 од важечкиот Закон за супервизија на осигурувањето, при што истиот да гласи: „Во членот 22 во ставот (3) зборовите

¹ Член 85 од Законот на банките гласи: На банките не се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва за прокура, трговски полномошник и трговски патник и постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

„прокура, трговски полномошник и трговски патник“ се заменуваат со зборовите „прокура, трговски полномошник, трговски патник и постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна“.

Целта на предложената измена е да се прошират случаите во кои не се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва, каде би се додале и постапките за одобрување на зделка со заинтересирана страна. Доколу ваквите постапките не би можеле да се исклучат во целост од големо значење би било и исклучувањето на одредбите да се однесува на постапките за одобрување на зделка со заинтересирана страна чиј предмет се однесува на склучување на договори за реосигурување.

XII. Член 88 на Законот за супервизија на осигурување

1. Членот 88 став (1) точка 4) гласи: „обврзници и други должнички хартии од вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија на домашниот пазар“

МИСЛЕЊЕ: Сметаме дека е потребно во Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување да се додаде нов член со кој ќе се предложи изменување на членот 88 став (1) точка 4) на начин со којшто ќе се овозможи вложување на средствата од техничките резерви на друштвата за осигурување во сите хартии од вредност издадени од РМ и на домашен и на меѓународен пазар.

ПРЕДЛОГ: Во Предлогот на Законот за супервизија на осигурување да се додаде нов член со кој ќе се предложи изменување на членот 88 став (1) точка 4) кој ќе гласи:

„Во членот 88 во ставот (1) точката 4) се менува и гласи:

4) обврзници и други должнички хартии од вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија.“

XIII. Член 89 на Законот за супервизија на осигурување

1. Сметаме дека во Предлогот на законот е потребно да се додаде и нов член со којшто ќе се предложи точката 3) од ставот (2) на членот 89 од Законот за супервизија на осигурување, да се избрише.

МИСЛЕЊЕ: Со точката 3) се ограничува друштвото за осигурување да врши друг вид вложување – вложување во недвижен имот и било каков удел во недвижен имот освен во хартии од вредност издадени врз основа на хипотека и посредно вложување преку инвестициони фондови. Друг вид вложување е дефинирано во член 88 став (1) точка 16) која пак се повикува на ограничувањето на член 89 став (2) точка 3), која сега бараме да се избрише. Согласно регулативата Solvency II, друштвата за осигурување ги покриваат техничките резерви со вложување, меѓу другите, и во недвижности. Имајќи го предвид фактот да оваа регулатива е веројатно дека ќе биде ставена во примена во не така далечен период,

неопходно е да се дозволи друштвата за осигурување да можат средствата за покривање на технички резерви да ги вложуваат и во недвижен имот.

ПРЕДЛОГ: Предлогот на законот да се дополни со уште еден член со кој што ќе се предложи точката 3) од ставот (2) на членот 89 од Законот за супервизија на осигурување да се избрише и кој ќе гласи: „Во членот 89 во ставот (2), точката 3) се брише. Точката 4) станува точка 3).“

Претседател,
Ѓорѓе Војновиќ с.р.

